

Друштво за ревизија
ЕФЕКТ-ПЛУС ДООЕЛ

Бр. 08-08/4
29.04 2021 год.
СКОПЈЕ

Здружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ –
ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје

Финансиски извештаи и извештај
на независните ревизори
ЗА ГОДИНАТА ШТО ЗАВРШУВА НА 31.12.2020
ГОДИНА

Април, 2021

Содржина

Извештај на независниот ревизор	2
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ	4
БИЛАНС НА СОСТОЈБА	5
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ.....	6
1 ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ	6
2 ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА	7
3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ.....	7
4 ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ.....	10
5 ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ.....	11
6 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ И УСЛУГИ	11
7 ДРУГИ РАСХОДИ	11
8 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА.....	12
9 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	12
10 ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ СУБЈЕКТИ	12
11 ОПРЕМА	12
12 ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	13
13 ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА.....	13
14 АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	13
15 ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ.....	13
16 ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	13
17 НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА.....	13
АНЕКС 1 - ПРЕГЛЕД НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДДРШКА НА ФИНАНСИСКИОТ ИЗВЕШТАЈ за Институционалниот грант финансиран од Цивика мобилитас со периодот на известување 01.07-31.12.2020	14

До

Раководството, управниот одбор и собранието на

Здружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје

Извештај на независниот ревизор

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Здружението за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ - ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје, кои вклучуваат биланс на состојбата на ден 31.12.2020 година и билансот на приходи и расходи за периодот кој што завршува на тој ден и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија бр. 79 од 11 јуни 2010 година. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи во сите значајни аспекти даваат вистинита и објективна слика за финансиската состојба на 31.12.2020 година, и приходите и расходите за годината која завршува на тој ден во согласност со Законот за сметководство за непрофитни организации во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Мислење за усогласеноста на финансискиот извештај за Институционален грант со условите од договорот.

Согласно договорот за институционалниот грант добиен од страна на Македонскиот Центар за Меѓународна Соработка во рамките на проектотот Цивика мобилитас утврдена е обврска за ревизорот да изрази мислење за финансискиот извештај за истиот.

Според нашето мислење, финансискиот извештај за Институционалниот грант имплементиран од Здружението за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје презентирани во Анекс I кон финансиските извештаи дава вистинска и објективна слика на трошоците и приходите за периодот 01.07-31.12.2020 година и соодветните трошоци во вкупен износ од 450.343 денари се настанати во согласност со Законските прописи во Република Северна Македонија и одредбите на Договорот за институционален грант број 11-219/1-2020 од 03.07.2020. Учеството на Договорниот орган изнесува 100% од трошоците.

Скопје, 29.04.2021 година

За Ефект плус Скопје

Овластен ревизор кој ја вршел
ревизијата

Миов Николаки



Управител

Кристина Тилиќ



Ефект Плус е членка на PKF International Limited, мрежа на законски независни фирми и не прифаќа никаква одговорност или обврска за дејствијата или воздржувањето од дејствија на која било поединечна членка или коресподентна фирма или фирми.

**ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31.12.2020
ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА ЛУГЕТО ШТО ЖИВЕАТ СО ХИВ - ЗАЕДНО
ПОСИЛНИ СКОПЈЕ**

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

	белешки	2020 во денари	2019 во денари
Приходи		<u>10.260.887</u>	<u>11.347.206</u>
Приходи од донации	(4)	7.840.148	10.079.496
Финансиски приходи	(5)	26.668	14.251
Други приходи		-	-
Пренесен дел од вишокот на приходи		2.394.071	1.253.459
		-	-
Расходи		<u>(8.208.691)</u>	<u>(8.953.135)</u>
Материјални расходи и услуги	(6)	(1.438.666)	(1.535.331)
Други расходи	(7)	(1.251.333)	(1.874.113)
Плати и надоместоци од плати	(8)	(2.519.349)	(2.774.978)
Капитални расходи	(9)	(68.080)	(24.662)
Пренесени средства на други субјекти	(10)	(2.931.263)	(2.744.051)
		-	-
Непокриени расходи/ Приливи над одливи пред данок од добивка		<u>2.052.196</u>	<u>2.394.071</u>
Данок од добивка			-
Непокриени расходи/ Нето приходи над расходи		<u>2.052.196</u>	<u>2.394.071</u>

Финансиските извештаи се одобрени од страна на Раководството на Здружението на ден 28.02.2021 година.



За Здружение за поддршка на
луѓето што живеат со ХИВ –
ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје

[Handwritten signature]

Белешките се составен дел на финансиските извештаи.

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

	белешки	2020 во денари	2019 во денари
<u>СРЕДСТВА</u>			
Нетековни средства		207.470	242.765
Недвижности, постројки и опрема	(11)	207.470	242.765
Тековни средства		2.337.227	2.395.529
Парични средства	(12)	2.290.439	2.379.588
Останати побарувања	(13)	31.363	516
Активни временски разграничувања	(14)	15.425	15.425
Вкупно средства		<u>2.544.697</u>	<u>2.638.294</u>
<u>КАПИТАЛ И ОБВРСКИ</u>			
Извори на средства (фондови)		207.470	242.765
Деловен фонд		207.470	242.765
Тековни обврски		285.031	1.458
Обврски спрема добавувачи	(15)	281.879	1.458
Обврски спрема државата		3.152	0
Пасивни временски разграничувања	(16)	2.052.196	2.394.071
Вкупно извори на средства и обврски		<u>2.544.697</u>	<u>2.638.294</u>

За Здружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ-
ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје



[Handwritten signature]

Белешките се составен дел на финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1 ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Општи податоци

Целосен назив на субјектот: Здружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – ЗАЕДНО ПОСИЛНИ Скопје

Седиште: Васко Карајанов бр.2/4 Скопје

ЕДБ : 4080013541173

ЕМБС : 6921035

Овластени лица: Кире Благоески и Андреј Сених, заклучно со 18.11.2020. Од 19.11.2020 овластени лица се Александар Темелковски и Андреј Сених

Основачи: Елмаз Ариф, Румена Крастовска, Нинослав Младеновиќ, Иван Домазетовски, Кире Благоески, Сафет Ахмед, Сузана Петкова, Андреј Сених, Лилјана Андова и Елизабета Божиноска

Претежна дејност: 94.99 - Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место

Организационен облик: Општествени организации, фондации и здружение на граѓани

Датум на основање: 05.10.2013

Раководство

Согласно Статутот, органите на Здружението се:

- Собранието,
- Претседател
- Управниот Одбор и
- Извршен директор

Здружението со своето делување настојува да ги оствари следниве специфични цели:

- Зајакнување на луѓето што живеат со ХИВ за да можат да се справуваат со предизвиците што ги носат здравствените и социјалните аспекти на ХИВ инфекцијата;
- Искоренување на стигмата и дискриминацијата кон луѓето што живеат со ХИВ и оние што на друг начин се засегнати од ХИВ во сите сегменти на општественото живеење;
- Обезбедување самопомош, меѓусебна поддршка, солидарност, грижа и надворешна поддршка за луѓето што живеат со ХИВ и нивните блиски;
- Обезбедување квалитетен и достоинствен живот за луѓето што живеат со ХИВ;
- Обезбедување поголемо учество на луѓето со ХИВ во решавањето на сите прашања што ги засегаат, во согласност со Денверските принципи од 1983 година, меѓународно признаениот принцип GIPA од 1994 година, како и во согласност со целокупната светска традиција на активизмот на луѓето со ХИВ и СИДА во борбата за човекови права, за изнаоѓање и усовршување на терапиите и лекувањето и за универзален пристап до нив;
- Подобрување на квалитетот и достапноста на расположливите здравствени услуги и сервиси за луѓето што живеат со ХИВ;
- Обезбедување навремен и континуиран пристап до современа и квалитетна антиретровирусна терапија и сеопфатно лекување и здравствена нега за луѓето што живеат со ХИВ, во согласност со најсовремените достигнувања на науката;
- Унапредување и заштита на граѓанските, здравствените, сексуалните и репродуктивните права, како и останатите човекови права на луѓето што живеат со ХИВ во сите сегменти на општественото живеење.

2 ОСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА

Финансиските извештаи се подготвени во согласност со Законот за сметководство за непрофитни организации и Правилникот за сметководството за непрофитните организации.

Финансиските извештаи се засновани на сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени односно трансакции и на претпоставката за континуитет. Финансиските извештаи се подготвени во согласност со усвоените сметководствени политики обелоденети во белешката три.

Функционална валута на Здружението е македонскиот денар.

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари и се изготвени врз основа на податоците од работењето за годината која завршува на 31.12.2020 година.

3 ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при составувањето на овие финансиските извештаи се следните:

3.1 Признавање на приходи

Приходите се признаваат според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловни промени односно трансакции. Приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите се расположиви кога се остварени во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покривање на обврските од тој пресметковен период.

Приходите од камати се признаваат соодветно на времето кое што го рефлектира ефективниот принос на средства.

3.2 Признавање на расходи

Расходите се признаваат според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловни промени односно трансакции, односно се признаваат во пресметковниот период во кој што настанале или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период.

Расходите за камати кои настануваат во врска со позајмувањето на средства или кредитирање од страна на други субјекти се признаваат во периодот во кој настануваат и за кои се однесуваат.

Непрофитните организации пресметуваат годишен данок на вкупен приход на приходи остварени од стопанска дејност намалени за 1 милион денари, по стапка од 1%

3.3 Капитални расходи

Капиталните расходи се признаваат кога набавените средства ја зголемуваат очекуваната идна економска полезност од нематеријалните средства. Капиталните расходи се евидентираат кога се набавуваат фиксни средства или истите се доработуваат со што се додава вредност на веќе постоечките фиксни средства. Истите се евидентираат како средство во билансот и се евидентираат во деловниот фонд на Здружението.

3.4 Пресметување на странски средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, се извршува по средниот курс важечки на денот на билансот на состојба.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат.

Вредноста на користените странски валути на 31.12.2020 е следна

Валута	2020 МКД	2019 МКД
1 ЕУР	61,6940	61,4856
1 УСД	50,2353	54,9518

3.5 Недвижности, постројки и опрема

Едно средство се признава како опрема кога е сигурно дека субјектот го поседува истото и дека од него ќе остварува идни економски користи и кога трошоците за негово стекнување можат објективно да се измерат.

Набавната вредност на едно средство ја сочинуваат трошоците за негово стекнување, во кои влегуваат:

- фактурна вредност на средството (намалена за евентуалните попусти и работи);
- царините и даноците при неговата набавка;
- трошоци за подготвување на местото;
- иницијални трошоци во врска со испорака и ракување;
- трошоци на монтажа и
- надомести на експерти поврзани со средството.

Опремата тековно се вреднува според набавна, историска вредност, намалена за акумулираната амортизација и оштетување на средствата. Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се искажуваат во рамките на административни и трошоци на продажба. Во случај на расходување или отуѓување на средствата, нивната неамортизирана вредност се искажува во рамките на останати расходи. Вредноста на средствата до 100 евра во денарска противвредност се евидентира како ситен инвентар.

Пресметката на амортизација е според праволиниска метода на отпис според пропишаните годишни стапки на амортизација за 2020 година се следните:

Опис	2020	2019
Компјутери и останата опрема	14-20%	14-20%
Мебел	20%	20%

3.6 Побарувања

Побарувањата се признаваат според пресметаните износи согласно законските прописи.

3.7 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од паричните средства во благајна, на трансакциски сметки, до тримесечни депозити во банки, паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се прикажуваат во номинален износ, а во странска валута во денари според курсот на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на билансирањето.

3.8 Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачи и останатите обврски се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

3.9 Фондови и резерви

Фондовите претставува сопствени трајни извори на средства за работење на Здружението, кој ги опфаќа иницијалните, како и дополнително вложените средства. Акумулираната добивка се искажува издвоено од капиталот и ги опфаќа сите нераспоредени добивки до денот на билансот на состојба. Непокриената загуба се искажува издвоено од капиталот и ги опфаќа сите непокриени загуби до денот на билансот на состојба.

3.10 Придонеси за пензиско-инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос

Здружението врши уплата на придонесите за пензинско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во националниот фонд и преку него до приватни пензиски фондови за поедини вработени. Здружението нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Здружението е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на двемесечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Здружението нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи и веројатноста за нивно настанување во моментот е мала.

4 ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ

Во тековната година Здружението има остварено приходи врз основа на донации во износ од 7.840.148 денари. (2019: 10.079.496 денари).

Приходите по донатори се распределени во следната табела:

Донатор	(во денари) 2020
Меѓународна добротворна фондација "Алијанса за Јавно здравје" Украина	4.617.182
Фондација за добротворни цели (CAF)	1.029.108
Министерство за здравство на РСМ	1.031.805
Македонски Центар за Меѓународна Соработка	996.435
Deutsche aids - Hilfe E.V.Wilhelmstr, Berlin	147.681
Македонија лек	10.000
Здружение на граѓани Ротари клуб Камен мост	20.000
Триглав осигурување	30.847
Здружение Хорус	-42.910
Вкупно	7.840.148

Во текот на 2020 година Здружението ја има вратено донацијата од 42.910 денари од 2019 година на Здружението ХОРУС, поради нереализирање на активностите.

Здружението врши имплементација на следните договори:

Донатор	Назив на проект	Период на имплементација на проект	Износ на донација по договор
Меѓународна добротворна фондација "Алијанса за Јавно здравје" Украина	Одржливост на услугите за клучното население во Источна Европа и регионот на Централна Азија	01.04.2019-31.12.2021	239.941,00 USD
Министерство за здравство на РМ	Позитивна превенција и психосоцијална поддршка кај лицата со ХИВ и нивните партнери со превенција кај МСМ	31.01.2020-31.12.2020	1.700.000,00 ден
Фондација за помош на добротворни цели CAF	Подобрување на здравствените резултати за мажите кои имаат секс со мажи во Македонија	03/2021-02/2023	25.000,00 €
Македонски Центар за Меѓународна Соработка МЦМС	Институционален грант	01.07.2020-30.06.2021	1.992.870,00 ден

Deutsche aids - Hilfe E.V, Berlin	Европски правен форум за ХИВ - Дискриминација на луѓето кои живеат со ХИВ во здравствени установи	01.09.2020-31.12.2021	4.000,00 €
Фондација отворено општество Македонија	Одговорна транзиција од финансиска поддршка на Глобалниот фонд кон одржливо финансирање на програмите за ХИВ превенција од националниот буџет	01.11.2016-31.01.2020	117.760,00 USD

5 ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

Во тековната година Здружението има остварено приходи од камати и позитивни курсни разлики во износ од 26.668 денари (2018: 14.251 денари).

6 МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ И УСЛУГИ

Опис	(во денари)	
	2020	2019
Потрошени материјали	135.402	207.467
Потрошена енергија	78.475	69.627
Други услуги	683.132	733.961
Превозни-транспортни услуги	106.276	129.860
Реклама, пропаганда и репрезентација	175.775	155.637
Наемнини	259.606	238.779
Вкупно	1.438.666	1.535.331

7 ДРУГИ РАСХОДИ

Опис	(во денари)	
	2020	2019
Провизија за платен промет	53.958	63.429
Дневници за службени патувања и патни трошоци	73.201	145.997
Интелектуални и други услуги	907.284	1.467.334
Негативни курсни разлики	28.380	2.001
Останати други расходи	20.215	4.487
Донации и помошти на физички лица	108.600	83.853
Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	59.695	107.012
Вкупно	1.251.333	1.874.113

Во интелектуални и други услуги се вклучени трошоците за услуги од надворешно ангажирани лица, трошоците за сметководствени услуги, трошоци за дизајн и графичка адаптација и услуги за поправки и сервисирање и сл.

8 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТА

Износот на вкalkулирани плати за 2020 година изнесува 2.519.349 денари (2019: 2.774.978 денари)

Во Здружението бројот на вработени на 31.12.2020 е 4 лица (2019: 6 лица).

9 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

Во тековната година Здружението има набавено ИТ опрема во износ од 68.080 денари (2019: 24.662 денари).

10 ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ СУБЈЕКТИ

Здружението во текот на 2020 година има пренесено средства на други субјекти во износ од 2.931.263 денари (2019: 2.744.051 денари).

Пренесените средства се однесуваат на следниве здруженија:

		(во денари)
Коминтент	2020	
Асоцијација за здравствена едукација и истражување ХЕРА Скопје	1.098.054	
Здружение ХОПС - Опции за здрав живот Скопје	1.834.515	
Здружение на граѓани Еднаквост за геј и лезбејки - ЕГАЛ Скопје (непотрошени вратени средства од 2019)	-1.306	
Вкупно	2.931.263	

11 ОПРЕМА

Почетната состојба, промените во текот на 2020 година и состојбата на нетековните средства на 31.12.2020 е следна:

		(во денари)
Опис	Опрема	
<u>Набавна вредност</u>		
Состојба со 01.01.2020	389.291	
Зголемувања во текот на годината	68.080	
Ревалоризација	8.162	
Состојба со 31.12.2020	465.533	
Состојба со 01.01.2019	361.420	
Зголемувања во текот на годината	27.871	
Состојба со 31.12.2019	389.291	
<u>Акумулирана исправка на вредноста</u>		
Состојба со 01.01.2020	146.526	
Трошок за годината-аморт.	106.038	
Ревалоризација	5.499	
Состојба со 31.12.2020	258.063	
Состојба со 01.01.2019	57.722	
Трошок за годината-аморт.	88.804	
Состојба со 31.12.2019	146.526	

Состојба со 31.12.2020	207.470
Состојба со 31.12.2019	242.765

12 ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Опис	(во денари)	
	2020	2019
Жиро сметки	2.287.859	2.362.978
Девизна сметка	0	14.030
Благајна	2.580	2.580
Вкупно	2.290.439	2.379.588

13 ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

Опис	(во денари)	
	2020	2019
Побарување од донатори	30.847	0
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	516	516
Вкупно	31.363	516

14 АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

Опис	(во денари)	
	2020	2019
Депозит за кирија	15.425	15.425
Вкупно	15.425	15.425

15 ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Обврските кон добавувачи на 31.12.2020 изнесуваат 281.879 денари (2019: 1.458 денари).

16 ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

Со 31.12.2020 Здружението има вишок за пренос во наредна година во износ од 2.052.196 денари (2019: 2.394.071 денари).

17 НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБА

Нема настани по датумот на билансот на состојба кои треба да бидат обелоденети во овие финансиски извештаи.